



Обука на тема:

"ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени – Вода/Енергија/Храна"

Датум: 25/10/2021, понеделник

Локација: on-line (на платформата Zoom)

време: 13:00 ч.

времетраење: 110 минути

Агенда

Време	Тема	Опис	Придружни документи / алатки
15 минути пред почетокот на обуката	Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата	On-line настанот ќе се спроведе на ZOOM платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред почетокот на обуката со цел секој учесник да се приклучи на обуката со време	
СЕСИЈА 1: ВОВЕД			
10 минути	Вовед во обуката <u>Цел на обуката:</u> Да се претстават релациите вода, енергија, храна и климатски промени и да се потенцира важноста за холистички пристап за праведна пост-КОВИД-19 ниско јаглеродна економија	Информациите ги обезбедува домаќинот на настанот, во врска со целите на обуката, резултатите и агендата, очекуваните резултати од обуката итн. (претставник на УНДП)	
10 минути	Кратко запознавање со учесниците на обуката	Секој учесник ќе има можност да се претстави и да сподели очекувања од обуката	Интерактивна алатка
СЕСИЈА 2: КОНЦЕПТ – ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени Вода/Енергија/Храна			



10 минути	Поврзани сектори вода-енергија-храна Нов пристап за поддршка на безбедноста на храната и одржливото земјоделство Дискусија и прашања од учесниците	Значењето на интеракција помеѓу вода, енергија и храна за одржливо управување со природни ресурси Мартина Блинкова Дончевска Експерт за животна средина	Online PPT презентација
10 минути	Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Дискусија и прашања од учесниците	Др. Александар Дединец Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)	Online PPT презентација
10 минути	Thematic report on the resource nexus (Phase I of the water-food-energy-ecosystems nexus assessment of the Drin basin) Дискусија и прашања од учесниците	Дејан Пановски Global Water Partnership-Mediterranean	Online PPT презентација
Пауза 20 минути – диско гимнастика			
10 минути	Локални примери базирани на принципот Вода/Енергија/Храна Мини фарма на принцип на аеропоника во Битола Дискусија и прашања од учесниците	Др. Петра Поп Ристова Здружение на граѓани „Еко Гаиа“, Битола	Online PPT презентација
10 минути	Локални примери базирани на принципот Вода/Енергија/Храна Дискусија и прашања од учесниците	„ЗЕЛЕНА МИНИ ЕКО ФАРМА“ Ѓорѓија Гагалески Билјана Апостолоска СОУ „Орде Чопела“ Прилеп	Online PPT презентација



10 минути	Локални примери базирани на принципот Вода/Енергија/Храна Дискусија и прашања од учесниците	Општествена градина Бостание - „Прва урбана градина во град Скопје“ Димитар Самарџиев Зелената Арка Скопје	
ЗАВРШУВАЊЕ			
10 минути	Завршување на обуката	Заклучоци, очекувања, оценка на обуката	Формулар за евалуација
Вкупно 110 минути			